



Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програма за изградба, редовно и инвестиционо одржување и зимско одржување на сервисни, станбени улици и локални патишта на подрачјето на Општината Карпош за 2021 година

1. Се објавува Програмата за изградба, редовно и инвестиционо одржување и зимско одржување на сервисни, станбени улици и локални патишта на подрачјето на Општината Карпош за 2021 година, донесена на педесет и првата седница, одржана на 28 декември 2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-8449/32
Датум: 29.12.2020 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стефан Богоев

Врз основа на член 22, став 1, точка 4; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), член 5, член 6, став 1 и член 55, став 1, точка 5 од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16 и 163/16), Советот на Општина Карпош, на педесет и првата седница, одржана на 28 декември 2020 година, донесе

ПРОГРАМА

за изградба, редовно и инвестиционо одржување и зимско одржување на сервисни, станбени улици и локални патишта на подрачјето на Општината Карпош за 2021 година

Член 1

Со оваа програма се планираат работи и утврдуваат финансиски средства за изградба, редовно и инвестиционо одржување и зимско одржување на сервисните, станбените улици и локалните патишта на подрачјето на Општината Карпош, одобрени од Агенцијата за државните патишта на Република Северна Македонија на Општина Карпош за 2021 година, нивната распределба во проценти и износи во денари, како и предвидените активности за реализација на истата.

Член 2

Одобрените финансиски средства од Агенцијата за државните патишта на Република Северна Македонија во вкупен износ од 5.238.000,00 денари, Општина Карпош ќе ги распореди на следниот начин:

А. За изградба на сервисни, станбени улици и локални патишта се предвидуваат средства во висина од 50% од вкупно одобрените средства, кои изнесуваат 2.619.000,00 денари

Б. За редовно и инвестиционо одржување на сервисни, станбени улици и локални патишта се предвидуваат средства во висина од 30% од вкупно одобрените средства кои изнесуваат 1.571.000,00 денари,

В. За зимско одржување се предвидуваат средства од висина од 20% од вкупно одобрените средства кои изнесуваат 1.048.000,00 денари.

Член 3

Со оваа програма се предвидува извршување на следните активности

- Изградба на нови улици и локални патишта;
- Реконструкција на постоечките улици и локалните патишта, зајакнување, обновување и осовременување на коловозната конструкција;
- Одржување на улиците и локалните патишта во зимски услови и
- Надзор на извршените работи .



ОПШТИНА КАРПОШ

**ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТТА НА СОВЕТОТ**



Член 4

Активностите за изградба, редовно и инвестиционо одржување и зимско одржување на сервисните, станбените улици и локалните патишта на подрачјето на Општина Карпош ќе бидат утврдени од страна на Секторот за уредување на градежно земјиште и комунални работи на Општината Карпош.

Член 5

Динамиката на извршување на предвидените работи ќе се реализира во зависност од приливот на средствата од Агенцијата за државни патишта на Република Северна Македонија, наведени во член 2 од оваа програма.

Член 6

Градоначалникот на Општина Карпош ќе обезбеди извршување на оваа програма.

Член 7

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен Гласник на Општина Карпош“, а ќе се применува од 1 јануари 2021 година.

Број: 09-8209/36
Датум: 28.12.2020 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
Наташа Пеливанова